

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 9

Понеделник, 13 јули 2015 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
143.		149.	
<b>Одлука</b> за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014 - 2019 година ...	2	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I - III месец 2015 година .....	6
144.		150.	
<b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица .....	3	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2015 година .....	7
145.		151.	
<b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 93 КО Белотино .....	4	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица на ЈП „Паркиралишта- Струмица .....	7
146.		152.	
<b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4774/2 КО Куклиш .....	4	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената за услуга-паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица-Опен“ на ЈП „Паркиралишта- Струмица“ .	8
147.		153.	
<b>Решение</b> за разрешување и именување преставници на општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ “Маршал Тито” Муртино .....	5	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за отуѓување на патничко возило на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица .....	9
148.			
<b>Заклучок</b> за одложување на донесувањето на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица .....	6		

**ЈП „Паркиралишта – Струмица“:**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>154. Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2015 година ..... 9</p> <p><b>155. Одлука</b> за утврдување на висината на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ ..... 10</p> | <p><b>156. Одлука</b> за утврдување на висината на цената за услуга-паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица-Опен“ на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ – Струмица ..... 12</p> |
|---|--|

**ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица**

- 157. Одлука** за отуѓување на патничко возило на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица ..... 12

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014 - 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014 - 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5774/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

**143.**

Врз основа на член 11 и 22 од од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**О д л у к а**

**за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014 - 2019 година**

**Член 1**

Се утврдува Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014 - 2019 година.

**Член 2**

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 390м<sup>2</sup>. Просторот на планскиот опфат на ДУП за една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) граничи:

- Од југоисток со катастарската парцела бр. 3786/2;

- Од исток и запад со улиците „Кочо Рацин“ и „Кирил и Методиј“.

**Член 3**

Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр.3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица), општина Струмица 2014- 2019 година, е изработен од Друштвото за проектирање, градежништво и инженеринг „Вектор 90“ Томе дооел - Струмица со техн. број 015-2609/2014 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5774/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5775/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Зоран Заев

.....

**144.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**О д л у к а**

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во сопственост на лицето Крум Митев.

Објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5775/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## Член 2

## Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 93 КО Белотино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 93 КО Белотино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5776/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

## 145.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

## Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 93 КО Белотино

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, ТС 10/0.4 кв Белотино - столбна, кој се наоѓа на КП бр. 93 КО Белотино, во сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија, АД за дистрибуција на ел. енергија КЕЦ Струмица.

Според УПС Белотино, објектот на КП бр. 93 КО Белотино, се наоѓа на земјиште со намена црква и гробишта, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5776/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4774/2 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4774/2 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5777/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

## 146.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко - планска**  
**документација за усогласување на**  
**намената на градежно земјиште на КП**  
**бр. 4774/2 КО Куклиш**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, ТС 10/0.4 кв Куклиш 3-лим. Блинд., кој се наоѓа на КП бр. 4774/2 КО Куклиш во сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија, АД за дистрибуција на ел. енергија КЕЦ Струмица.

Според УПС Куклиш, објектот на КП бр. 4774/2 КО Куклиш, се наоѓа на земјиште со намена домување, на земјиште сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија, АД за дистрибуција на ел. енергија.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5777/1 Совет на општина Струмица  
 13.07.2015 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5778/2 Општина Струмица  
 13.07.2015 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**147.**

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**Р е ш е н и е**

за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, поради истек на мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица: Сања Најданова и Ице Беличев.

2. За претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, се именуваат:

- Ице Беличев; и
- Сања Најданова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5778/1 Совет на општина Струмица  
 13.07.2015 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
одложување на донесувањето на  
Одлуката за утврдување неисполнети  
услови за донесување на урбанистичко -  
планска документација за усогласување  
на намената на градежно земјиште на КП  
бр. 7519 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување  
на донесувањето на Одлуката за  
утврдување неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко - планска  
документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште на КП бр.  
7519 КО Струмица, донесена на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр. 09-5779/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**148.**

Врз основа на член 36 од Законот  
за локалната самоуправа („Службен  
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)  
и член 20 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10  
и 1/15), Советот на општина Струмица, на  
седницата одржана на 10.07.2015 година,  
донесе

**З а к л у ч о к**  
**за одложување на донесувањето на**  
**Одлука за утврдување неисполнети**  
**услови за донесување на урбанистичко**  
**– планска документација за**  
**усогласување на намената на градежно**  
**земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица**

1. Се одложува донесувањето на  
Одлука за утврдување на неисполнети  
услови за донесување на урбанистичко -  
планска документација за усогласување  
на намената на градежно земјиште за  
бесправниот објект, станбена куќа, кој се  
наоѓа на КП бр. 7519 КО Струмица, во  
сопственост на лицето Благој Смилков од  
Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5779/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од  
Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1  
алинеја 3 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10  
и 1/15), Градоначалникот на општина  
Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање  
согласност на Извештајот за работата на  
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  
од I – III месец 2015 година

Се објавува Заклучокот за давање  
согласност на Извештајот за работата на  
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  
од I – III месец 2015 година, донесен на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр.09-5780/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**149.**

Врз основа на член 11 од Законот  
за јавните претпријатија („Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,  
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,  
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и  
61/15) и член 20 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10  
и 1/15), Советот на општина Струмица, на  
седницата одржана на 10.07.2015 година,  
донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Извештајот за**  
**работата на ЈПКД „Комуналец“**  
**Струмица за периодот од I – III месец**  
**2015 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за  
работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица  
за периодот од I – III месец 2015 година,  
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.  
02-6543/2 од 02.07.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот  
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5780/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр.09-5781/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 150.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

#### Заклучок

за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2015 година

1. Се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2015 година, усвоена од Управниот одбор со Одлука бр. 02-437/2 од 03.07.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5781/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр.09-5782/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 151.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**З а к л у ч о к****за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица број 02-437/3 од 03.07.2015 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5782/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цената за услуга паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цената за услуга паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр.09-5783/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**152.**

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

**З а к л у ч о к****за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цената за услуга паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висина на цената за услуга паркирање во деновите на јавната манифестација „Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица број 02-437/3 од 03.07.2015 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5783/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за отуѓување на патничко возило на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за отуѓување на патничко возило на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен на седницата на



Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2015 година.

Бр.09-5784/2 Општина Струмица  
13.07.2015 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 153.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2015 година, донесе

### З а к л у ч о к

**за давање согласност на Одлуката за отуѓување на патничко возило на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица**

1. Се дава согласност на Одлуката отуѓување на патничко возило марка „Лада“ тип 1300 Караван, со број на шасија ХТА210400К0197471 и број на моторот 0612043, произведено 1989 година, донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица број 02-40 од 25.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5784/1 Совет на општина Струмица  
13.07.2015 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

### 154.

Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ бр. 38/96,09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13, 41/14,138/14и 25/15) и член 25 од Статутот на ЈП Паркиралишта Струмица - Струмица Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ - Струмица на седницата одржана на 03.07.2015 година донесе:

## Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ - Струмица за 2015 год.

### Член 1

Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за 2015 година со бр.01-1188/1 од 19.12.2014 година, во текстот што е составен дел на оваа Програма :

Во Програмата за работа за 2015 год. на 4 ( четвртата ) страна во точка 4. План за работа по одделенија во јавното претпријатие Паркиралишта Струмица за 2015 та година, потточка 4.1. Одделението за јавни паркиралишта ќе ги врши работите поврзани со:

- по алинеја 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

„- одбележување на хоризонтална сигнализација на сообраќајници, улици и јавни површини во Општина Струмица“.

Во потточка 4.1. Одделението за јавни паркиралишта ќе ги врши работите поврзани со:

На 6 ( шестата ) страна, се додава нов став која гласи::

„Хоризонталната сигнализација има значајна улога во безбедно одвивање и насочување на сите видови моторизиран сообраќај и учесници во него (пешаците како најслаба категорија, велосипеди и мотори, возила и товарни моторни возила).

ЈП „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, преку одделението јавни паркиралишта ќе врши редовно одбележување и одржување на јавните паркиралишта во Струмица, сообраќајниците, улиците и останати јавни површини во Струмица и тоа два пати годишно – на пролет и на есен се со цел да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот“.

Во точка 5. финансиски план за работа на јавното претпријатие” Паркиралишта Струмица ”- Струмица за 2015 година се врши измена и дополнување:

Во табелата кај А. Вкупен приход, по реден број.5 Субвенции од општина, 2.900.000,се додава нова ставка со реден број „ 6. Одржување на јавните патишта (хоризонтална сигнализација), 1.144.068 денари“.

Во табелата кај Б. Вкупни трошоци, по реден број „1.19 Вадење на мерни ормари од трафостаница,1.500.000“,се додава нова ставка со реден број „1.20 репроматеријали и опрема за одбележување на хоризонтална сигнализација, 1.100.000“ , а редниот број 1.20 станува 1.21.

Бр.01-438/1                      Управен одбор  
03.07.2015 год.               Претседател,  
Струмица                      Нетка Палазова с.р.

155.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавни претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96,09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13, 41/14,138/14 и 25/15) и член 25 став 1 точка 9 од Статутот на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица, Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица на седницата одржана на ден 03.07.2015 година, донесе

### О д л у к а

**за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат висината на цените на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица и тоа за :

#### Ценовник за монтажа

Р.бр	Опис	Монтажа по количина	Цена на монтажа без ДДВ	ДДВ 18%(ден)	Цена на монтажа со ДДВ (ден)
1	Сијалица со грло( E27,E40,ампула)	1	120	21,6	141,6
2	Улична арматура со заштитно стакло,арматура за флуо цевки 2x36W,арматура за флуо цевки 2x18W	1	350	63	413
3	Арматура со порцеланско грло E27,E40 изработена од лиено алуминиумско кукиште	1	500	90	590
4	Металхалоген рефлектор со грло E40	1	1200	216	1416
5	LED рефлектор,изработен од лиено алуминиумско кукиште	1	1500	270	1770
6	Патрон за осигурувач со топлив вметок	1	20	3,6	23,6
7	Автоматски осигурувач	1	50	9	59
8	Ножест осигурувач,стаклен осигурувач(тром)	1	100	18	118
9	Постоље за топлив осигурувач	1	150	27	177
10	Шина за автоматски осигурувач	1	200	36	236
11	Бакарна шина(мост) за автоматски осигурувач	1	200	36	236
12	Постоље за ножест осигурувач	1	350	63	413
13	FID склопка	1	600	108	708
14	Везици пластични 400mm	1	5	0,9	5,9
15	Кабелски завршеток со заштрафување	1	5	0,9	5,9
16	Изолир трака	1	5	0,9	5,9
17	Стартер за флуо цевка S2, S10	1	10	1,8	11,8
18	Трака за предупредување (ВНИМАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ)	1	10	1,8	11,8
19	Папуча за гмечење со преса	1	20	3,6	23,6
20	Чаура за гмечење со преса	1	20	3,6	23,6
21	Божур црево(јувидур) Ф25mm	1	20	3,6	23,6
22	Надземен самоносив кабел SKS(NFA2X)	1	30	5,4	35,4
23	Кабел NYM со PVC изолација	1	30	5,4	35,4
24	Водоотпорна дозна	1	30	5,4	35,4
25	Порцеланско грло за сијалица (E27,E40)	1	50	9	59
26	Адаптер за сијалица E40/E27	1	50	9	59
27	Комбинирани спојници	1	100	18	118

28	Електромагнетна пригушница	1	100	18	118
29	Запалка-стартер 70-400W	1	100	18	118
30	Затезна SKS стега	1	100	18	118
31	Оптичко око-сензор	1	100	18	118
32	Поцинкувана трака Fe/Zn	1	100	18	118
33	Утикач монофазен, трофазен	1	100	18	118
34	Индустриски штек-трофазен	1	100	18	118
35	Подземен кабел NAYY	1	120	21,6	141,6
36	Едножилен кабел-проводник	1	120	21,6	141,6
37	Заштитно стакло	1	200	36	236
38	Трансформатор 220/12V	1	200	36	236
39	Топлособирачко црево за кабел	1	200	36	236
40	Прекинувач	1	200	36	236
41	Штек(монофазен)	1	200	36	236
42	Заштитна топка	1	250	45	295
43	Фотореле	1	300	54	354
44	Тајмер	1	300	54	354
45	Разводна табла за автоматски осигурувачи	1	300	54	354
46	Тастери START-STOP	1	300	54	354
47	Контактор-склопка	1	600	108	708
48	Реле NO/NC	1	600	108	708
49	Разводен надграден метален ормар	1	1000	180	1180
50	Дрвен електричен столб	1	4000	720	4720

### Ценовник за услуги и работа на специјално возило

Р.б.	Опис на монтажа, дефект, работа со возило	Единична мерка	Количина	Цена без ДДВ (ден)	ДДВ 18% (ден)	Цена со ДДВ (ден)
1	Отстранување на дефект во трафостаница(дел за улично осветлување)	бр	1	1500	270	1770
2	Приклучок на кабел во трафостаница (ТС)	бр	1	600	108	708
3	Електрично поврзување на секоја канделабра со изработка на кабелски завршници	бр	1	100	18	118
4	Ископ на дупка за дрвена или бетонска бандера(столб)	бр	1	2500	450	2950
5	Фарбање на метален столб (канделабра)	бр	1	600	108	708
6	Анкер за столб со сите пропратни железни плочи и штрафови комплет	бр	1	3500	630	4130
7	Работа со платформа(корпа) 14m	час	1	1600	288	1888
8	Користење на возило по изминат километар	км	1	30	5,4	35,4
9	Норма час на ВК monter	час	1	500	90	590
10	Норма час на КВ monter	час	1	400	72	472
11	Норма час на општ работник	час	1	300	54	354

#### Член 2

Во цените на услугите со оваа Одлука е пресметан данокот за додадена вредност.

#### Член 3

Со стапување во сила на оваа Одлука, се укинува и престанува да важи Одлуката за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица бр.02-217/5 од 18.02.2014 година.

#### Член 4

Оваа Одлука да се достави до Советот на Општина Струмица за давање согласност.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила по добивањето согласност од страна на Советот на општина Струмица.

Бр.01-437/3                      Управен одбор  
03.07.2015 год.               Претседател,  
Струмица                      Нетка Палазова с.р.

.....

**156.**

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и член 25 од Статутот на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица, Управниот одбор на ЈП Паркиралишта Струмица - Струмица на седница одржана на ден 03.07.2015 година донесе:

**Одлука  
за утврдување на висина на цената за  
услуга паркирање во деновите на  
јавната манифестација „Струмица  
Опен”**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висина на цената за услугата паркирање на возила во јавните паркиралишта од отворен тип (зонско паркирање), за деновите 14 и 15.08.2015 година, кога ќе се одржи јавната манифестација „Струмица-Опен“ фестивал, и тоа:

- Дневна паркинг карта за сите зони..... 200,00 денари;

Член 2

Во цената на услугата е пресметан данокот за додадена вредност и комунална такса.

Член 3

Оваа Одлука да се достави до Советот на Општина Струмица за давање согласност.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по добивањето согласност од страна на Советот на Општина Струмица.

Бр.01-438/6                      Управен одбор  
03.07.2015 год.                Претседател,  
С т р у м и ц а                    Нетка Палазова с.р.

.....

**157.**

Врз основа на член 34 од Статутот, Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, на ден 25.02.2015 година, донесе

**О д л у к а  
за отуѓување на старо патничко возило**

Член 1

Се отуѓува старо патничко моторно возило марка „Лада“ тип „1300 Караван“, произведено 1989 година, со број на шасија ХТА210400К0197471, број на моторот 0612043 и со регистарска ознака SR-208-AB.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила по добивањето согласност од Советот на општина Струмица.

Бр. 02- 40                      Управниот одбор  
25.02.2015 год.                Претседател,  
С т р у м и ц а                    Џоко Ристевски с.р.